

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар бр.03-640/2 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-75/20 од 27 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
  - за 2021 година во износ од 22,17 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година во износ од 22,43 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 22,72 ден/м<sup>3</sup>.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,52%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,47%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 2,44%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2021 година:
    - минимална просечна тарифа 21,61 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 22,73 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 21,87 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 22,98 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 22,17 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 23,27 ден/м<sup>3</sup>.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

### **Образложение**

ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, бр.03-640/2 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-75/20 од 27 мај 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар во Барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	12.554.227
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	6.211.151
Трошоци за осигурување на основни средства	71.084
Бруто плати	8.511.569
Други услуги	635.430
Останати и вонредни трошоци	8.272.048
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	717.714
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>36.973.223</b>
<b>Остварена просечна пондерирана тарифа</b>	<b>22,52</b>

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	39.333.871	40.263.338	41.199.834
Амортизација	денари	5.213.257	7.821.844	10.495.123
Средства за ликвидност	денари	242.356	271.375	302.358
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	47.150.000	77.797.216	68.300.000
Принос на регулирани средства	денари	3.924.077	6.189.737	8.776.648
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	<b>48.713.561</b>	<b>54.546.294</b>	<b>60.773.963</b>
<b>Количина</b>	м <sup>3</sup>	<b>2.019.854</b>	<b>2.023.366</b>	<b>2.026.886</b>
<b>Просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	<b>23,25</b>	<b>25,61</b>	<b>28,10</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	<b>22,37</b>	<b>24,27</b>	<b>26,21</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	<b>24,12</b>	<b>26,96</b>	<b>29,98</b>

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 28 мај 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, во дневниот весник „Вечер“ и во дневниот весник „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 9 јуни 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 од Деловникот за работа бр.01-898 од 30 март 2020 година а имајќи ја во предвид прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 12 јуни 2020 година, одржа седница без подготвителна седница.

## Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед. мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	39.239.307	39.728.219	40.223.863
Амортизација	денари	2.901.718	3.024.487	3.206.820
Средства за ликвидност	денари	228.373	231.333	234.692
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.954.744	3.129.249	2.831.581
Принос на регулирани основни средства	денари	3.533.675	3.513.958	3.507.626
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	<b>45.903.073</b>	<b>46.497.997</b>	<b>47.173.001</b>
Количина	m <sup>3</sup>	<b>2.019.854</b>	<b>2.023.366</b>	<b>2.026.886</b>
Просечна тарифа	ден/m <sup>3</sup>	<b>22,17</b>	<b>22,43</b>	<b>22,72</b>
Минимална просечна тарифа	ден/m <sup>3</sup>	<b>21,61</b>	<b>21,87</b>	<b>22,17</b>
Максимална просечна тарифа	ден/m <sup>3</sup>	<b>22,73</b>	<b>22,98</b>	<b>23,27</b>

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за останатите две години од регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 13.015.362 денари за 2021 година, 13.210.593 денари за 2022 година и 13.408.751 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се пресметани согласно остварените во 2019 година и зголемени за стапка за инфлација, и истите изнесуваат 6.304.318 денари за 2021 година, 6.398.883 денари за 2022 година и 6.494.866 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 83.949 денари за 2021 година, 88.642 денари за 2022 година и 93.290 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за останатите две години од регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 10.502.629 денари за 2021 година, 10.660.168 денари за 2022 година и 10.820.071 денари за 2023 година;
5. Другите услуги за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за останатите две години од регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 693.890 денари за 2021 година, 704.299 денари за 2022 година и 714.863 денари за 2023 година;

6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво, и истите изнесуваат 7.853.874 денари за сите три години од регулираниот период;
7. Даноците, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 785.285 денари за 2021 година, 811.761 денари за 2022 година и 838.148 денари за 2023 година.

Амортизацијата на ново набавените сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции којшто изнесува 4,15%, согласно тоа амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 2.901.718 денари за 2021 година, 3.024.487 денари за 2022 година и 3.206.820 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 228.373 денари за 2021 година, 231.333 денари за 2022 година и 234.692 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 3.533.675 денари, за 2022 година изнесува 3.513.958 денари и за 2023 година изнесува 3.507.626 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид 4,15% (согласно процентот на реализирани инвестиции) од планираните инвестиции за регулираниот период 2021-2023 година во износ од 1.954.744 денари за 2021 година, 3.129.249 денари за 2022 година и 2.831.581 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 22,17 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година, 22,43 ден/м<sup>3</sup> за 2022 година и 22,72 ден/м<sup>3</sup> за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Гостивар.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 2,52% за 2021 година, 2,47% за 2022 година и 2,44% за 2023 година.

ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата

на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-75/20  
12 јуни 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски